

ОТКРИЕНИ МУМИИ СО ЕВРОПСКИ ЦРТИ НА ЛИЦАТА

Кинески и јапонски археолози кои работеле на ископините на античкиот град во пустината Такламакан во Западна Кина откриле многу добро зачувани мумии и голем број предмети, за кои може да се каже дека датираат од IV век пред наша ера.

Според пишувањата на кинеската агенција "Хсинхуа", експедицијата која дошла до

остатоците од градот Нија, открила добро зачувани остатоци од градскиот сид, делови на куки и осум мумии. На мумиите се забележува дека имале сина и светло костенлива коса и европски црти на лицето, што ја потврдува тезата дека древниот град го основале членови на експедицијата, која ја испратил Александар Македонски за да ги истражи патиштата

низ централна Азија.

Градот Нија го открила британска експедиција во 1903 година, која со себе ги зела дрвените таблици со записи и вредни артефакти, кои ги нашла расфрлани на пустинскиот песок. Градот бил напуштен пред илјада години кога пустината ја освоила некогашната оаза. Кинеските власти им забранувале на странските експедиции да

вршат ископувања на тој локалитет, затоа што не сакале овие скапоцености да се изнесат од земјата. По договорот со Јапонија, сите предмети кои биле пронајдени на локалитетот Нија требало да бидат испитани во оваа држава и потоа вратени.

"Политика"

**14.12.1993 година,
стр.19 (бр. 28798)**

МАКЕДОНСКИ СИНДРОМ КОЈ ТЕШКО МОЖЕ ДА ИЗУМРЕ

12 јули е голем христијански празник, ден на Св. апостоли Петар и Павле, а по наше наречен Петровден. Постои причина што токму овој ден го избрав за да напишам неколку збора и на неколкумина во Македонија да им докажам дека не треба да се прават "големџии" и школувани, зашто и Апостол Петар не бил толку школуван човек, но неговите дела се најголеми и незаменливи.

Преку ова писмо сакам да му се обратам до претседателот на Светскиот македонски конгрес и лидер на Македонската партија, господинот Тодор Петров.

Господине Петров, јас од

поодамна лично и в очи Ви укажував на грешките кои ги правите, но Вашата самобендисаност не Ви даде можност да си ја наведнете главата за да размислите подобро. Знаете, има една стара древна македонска изрека која гласи: "Наведната глава сабја не сечи", а додека кај Вас беше обратното. Срамот да биде поголем, на ниво на Р Македонија да добиете само 1.000 гласачи, а само за една година наназад имавте 150.000 потписи, сега ако беше поинаку барем една половина од нив ќе гласаа за Вашата партија.

Затоа Вие господине Петров итно терба да се повле-

чете од претседател на Светскиот македонски конгрес. Тоа мора да го направите демократски и културно за Конгресот да не претрпи катастрофа, како што тоа и се случи на Вашата партија.

Мислам дека ќе се сетите на 2003 година, кога без никаква причина ме деградиравте од претседател на СМК за Европа. Убаво знаете за мене, кој сум и што направив за СМК. За секој случај да потсетам.

Јас сум еден од дванаесетте члена на Одборот за возобновување на Конгресот.

Во Статутот на истиот пишува дека ние ако сакаме тогаш остануваме вечно во

Претседателството. Мислам дека јас останав единствениот што тоа право сакам да го искористам и лично да Ви кажам дека сум подобар политичар барем за 2-3 отсто.

Има повеќе древни македонски изреки, но една ќе кажам: "Ако гробот му го копаш на најблискиот, на праведниот, тогаш можно е и сам да влезеш во него", како што излезе сега со овој случај.

Вие мене ме нарекувате дека сум неписмен. Мојот рејтинг од ден на ден станува сè поголем и поактуелен и за кратко време тоа ќе излезе на дело и на видело, зашто јас не сум само 1.000 гласа за партијата, јас ќе излезам во

Скопје на плоштадот "Македонија" и за 3 часа ќе соберам повеќе од 3.000, тоа и ќе го докажам, ќе докажам дека сум посposобен од Вас, драги пријатели, ние кои се познаваме полни 15 години и кои работевме за македонската кауза.

Но, ништо не ми е чудно. Тоа е "македонски синдром" и тешко може да изумре, но како што гледам таквите како Вас почнаа да се откажуваат од функциите но, за жал, ги има уште многу што тоа мораат итно да го сторат.

Сега ќе Ве видам колку ја сакате Македонија, односно СМК.

Референдумот не Ви успеа од самиот почеток стартувајте со 150.000 и макар што не успеа, оние кои се потпишаа ќе излезеа да гласаат во корист на истиот. Затоа брат Тодор по мајка Македонија, Ве молам тоа да го сторите под итно и тоа во повеќе јавни медиуми во Македонија. Тоа ќе биде во корист на сите граѓани кои веруваа во СМК и во Вас како возобновувачки лидер на истиот. Ако тоа го

сторите тогаш можно е народот да Ви прости, а секако ние останатите од Претседателството тоа ќе го сториме без ваше доброволно отстапување. Ние ќе избереме друг претседател на СМК за Европа.

Немојте да мислите дека Вие сте единствениот и незаменивиот. Ако тоа го мислите, тогаш мислам дека сам себе сте се излагале. Македонија, ИМАЛА, ИМА и ќе ИМА способни луѓе и тие ќе влезат во сите светски асоцијации зашто на Македонија

таму ѝ е местото.

Мислам дека Ви е јасно кој сум и што сум, но ќе Ве потсетам за секој случај. Јас сум Насто Палиоски-Јабланинецот, сè уште на привремен престој во Германија, односно во светската метропола Минхен, а со политика се занимавам од 17 години, поточно 1966 година.

**Насто Палиоски,
Германија**

СО УЦЕНИ И СО ИЗМАМИ СЕ ГРАДИ КАТОЛИЧКА ЦРКВА ВО СЕКИРНИК, СТРУМИЧКО

На 17 мај (косар) 2006 година во село Секирник, Струмичко со уцена и со измама се постави камен темелник за изградба на католичка црква. Во православна Македонија се врши притисок православните верници да ја напуштат својата рисјанска православна религија и да почнат да преминуваат во различните секти и верски религии, како што е случајот со римокатоличката црква, која се залага да го прошири своето влијание на сметка на православие.

Уцената беше ако не се изгради римокатоличка црква "Свети Никола" во село Секирник, Струмичко, дека Ватикан нема да дозволи црковно-државната делегација на Република Македонија на

24 мај 2006 година да се поклони и да оддаде почит на моштите на Свети Кирил, кој ја создал првата старомакедонска азбука т.н. славјанска азбука и кој починал во 869 година во Рим, каде е и

погребан. Св. Кирил со својот брат Св. Методиј ги ширел писменоста и христијанството во Европа.

Измамата за да се гради црквата "Свети Никола" во село Секирник, Струмичко е де-

ка имало само тројца жители на селото кои се католици, но не се појавуваат пред јавноста, односно наводно доставиле писмени изјави дека се римокатолици. Тоа е измисленото сценарио за да се



Рубриците **ФОРУМ** и **ПИСМА** ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



постигне целта, која ја води Папата од Ватикан на сметка на македонската православна религија да го шири католицизмот. Од село Секирник жителите јасно се изјаснија дека нема припадници на католичката вероисповед и дека сите се православни рисјани, па дури на 17 мај 2006 година отидоа да го спречат осветувањето на темелите на католичката црква "Свети Никола" во село Секирник, но во тоа со закана и со интервенција беа спречени од страна на нашата македонска полиција по налог на Ватикан и апостолскиот егзарх Киро Стојанов и апостолскиот нунциј Сантос Абрил Кастело, при што полицијата изврши асистенција,

за со сила да се изврши изградбата на црква каде нема припадници на римокатоличка религија. Апостолскиот нунциј Сантос Абрил Кастело изјавил:

"По сè ова што се случувало изминатата година јас сум радосен што Македонци од овие простори ќе можат да ја исповедаат својата вера".

Голема лага кажа бидејќи во село Секирник нема римокатолици, освен ако таму на сели римокатолици од Ватикан или со присилба (како што е со сила и градењето на црквата) и со поткуп не ги преведе православните жители во римокатоличката религија. Го прашуваме каде во светот за три лица се гради црква?! Прашањето е што ба-

ра да ја претставува МПЦ струмичкиот владика Наум, кога со уцена и измама се отпочнува градење на католичка црква каде нема католици?! Повторно се прави анти-православна постапка против нашата Света Македонска православна црква, како што беше Нишкиот договор меѓу МПЦ и СПЦ, за укинување на Македонската православна црква, а Македонската Охридска Архиепископија да биде под СПЦ, односно македонскиот народ повторно да биде под црковно ропство на СПЦ.

Со поткуп во Република Македонија се оттуѓуваат и ја прифаќаат туѓата религија, а Македонија стана полигон каде што дејствуваат разни

секти и религии, а за што ниту власта ниту МПЦ не презеле соодветни мерки против дејствијата на антимакедонската православна религија и одлевањето на православните верници во туѓите религии и секти. Нашето мислење е веднаш да се сопре изградбата на католичката црква "Свети Никола" во село Секирник, Струмичко. Македонската православна црква предлага да го расчини Владиката Наум заради дејствијата кои ги прави против македонските православни верници и против Македонската православна црква.

Спасе Јачев, Скопје
Ратко Стојановски, Скопје

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

"БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА - ЗНАЧИТЕЛНО ГИ НАМАЛУВА КАМЕНЕЦОТ И СОСТОЈКИТЕ, КАКО ШТО СЕ: ХЛОР, ОДРЕДЕНИ ПЕСТИЦИДИ (ЛИНДАН), НЕКОИ ТЕШКИ МЕТАЛИ (ОЛОВО И БАКАР). РЕЗУЛТАТОТ Е ПОЧИСТА, ПОБИСТРА ВОДА, СО ОДЛИЧЕН ВКУС ЗА ТОПЛИ И ЛАДНИ НАПИТОЦИ, А ИСТО ТАКА, ПРЕПОРАЧЛИВО Е ТАА ДА СЕ УПОТРЕБУВА И ЗА ГОТВЕЊЕ.

ВОДАТА ОД "БРИТА" ГО НАМАЛУВА ТАЛОЖЕЊЕТО НА КАМЕНЕЦОТ ВО АПАРАТИТЕ ЗА ДОМАЌИНСТВО. ФИЛТЕРОТ ЗА ВОДА "БРИТА" ИМА ЧЕТИРИ СТЕПЕНИ НА ФИЛТРАЦИЈА.

НАРАЧКА ЗА "БРИТА" - ФИЛТЕР ЗА ВОДА

ЦЕНА: 2.000 ДЕНАРИ + ПТТ ТРОШОЦИ

НАРАЧКАТА СЕ ВРШИ НА ТЕЛ: ++3892 3130-137; ++3892 3130-377 ИЛИ НА АДРЕСА: РЕДАКЦИЈА "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ", УЛ. "ЛЕНИНОВА" БР. 87 1000 СКОПЈЕ

